



Дата: 31.01.2012

СООПШТЕНИЕ

Реализирани активности на ФЗОМ за 2012 година

Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија ја продолжува традицијата да подготви ретроспектива за своето работење за годината која измина и да ја достави истата на увид на јавноста.



Стручните служби во ФЗОМ во 2012 година беа пред се водени од проектите, задачите и целите кои ја сочинуваа Програмата за работа на ФЗОМ за 2012 година. Во целиот тој изминат период имаше и дополнителни активности кои беше потребно да се сработат поради измени на законска регулатива, креирање на корисни алатки за поголема достапност, транспарентност и олеснувања во остварување на правата за осигурениците, како и креирање на квалитетни партнерски односи со давателите на здравствените услуги во нашата држава.

Би сакале да укажеме на резултатите кои ги постигнавме во нашето работење во 2012 година. Во Програмата на ФЗОМ за 2012 година беа содржани вкупно 296 проекти од кои 141 проект се континуирана активност, а останатите 155 беа испланирани на кратки рокови. Од планираните активности кои имаа одредена временска рамка, само 11 проекти останаа да се довршат во 2013 што гледано во проценти претставува над 95% успешност во работењето.

Активностите кои ја одбележија 2012 година:

- Отворени се истурени канцеларии за потребите на осигурениците на град Скопје во Драчево и Ѓорче Петров



- Промовирана е услугата “мое осигурување, мој доктор”, преку поставување на директен линк на интернет страницата на ФЗОМ
- Завршена е првата фаза од Централизацијата на информациониот систем на Фондот чија основна цел е да може сите податоци и сите деловни процеси на Фондот да бидат поставени во една централизирана база, што понатаму значи автоматско добивање на податоците и од останатите институции (како: УЈП, фондот на ПИОМ, АВРМ) по електронски пат. Централизираниот систем на ФЗОМ истовремено овозможува остварување на правата од здравствено осигурување во било која подрачна служба на ФЗОМ, наместо како досега осигуреникот да мора да ги остварува правата само во онаа подрачна служба каде живее т.е. работи.
- Откако се вовеле Трезорот, ФЗОМ стана посебен носител на платниот промет за ЈЗУ, и во таа насока се направи уште еден чекор за целосна модернизација на трезорското работење така што на 8 октомври ФЗОМ го вовеле **Е-Трезор** (e-banking) односно електронско поднесување на налозите за плаќање преку web апликација/интернет од страна на ЈЗУ.
- Ревидирани се 52 цени и усвоени 6 референтни цени за нови здравствени услуги кои се однесуваат на болничка здравствена заштита за акутни случаи.
- Воведени се 4 нови дополнителни ДСГ групи (здравствени услуги) за имплантација на срцев пејсмејкер со хируршко поставување на електрода, кардиоторакални/васкуларни процедури на деца до 10 години, кардијално електрофизиолошко испитување со радиофреквентна аблација и кардијално електрофизиолошко испитување
- Воведено е остварување на специфичен вид и обем кој директно е поврзан со износот на договорениот надоместок за вид и обем на здравствени услуги од специфичниот план. Со ова се обезбедуваат лекови и здравствени услуги на осигурениците/пациентите кои имаат специфични заболувања како што се, мултиплекс склероза, цистична фиброза, хормон за раст, хронична миелоидна леукемија, трансплантација на бубрези и коскена срцевина, трансплантации кај деца.
- Направени се посети и анкети во ординации и аптеки од примарна заштита, а во врска со печатениот рецептен образец на ФЗОМ кој се применува од 1 јули 2011 и рецептниот образец кој се применува од 1 декември 2011г. и добиените резултатите од истражувањето покажаа дека времето потребно за обработка и издавање на лек на рецепт во аптеките е намалено кај 72% од испитаниците, а истовремено и двојно е намален и бројот на осигуреници вратени за корекција на рецепт кај избран лекар.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Менаџментот на ФЗОМ сака да им се заблагодари на сите вработени за вложената посветеност во работењето за подигнување на квалитетот на работа на институцијата во изминатата година.

Детални информации за активностите кои ја одбележаа 2012 година на веб станата на Фондот www.fzo.org.mk во најновиот инфо билтен.

Со почит,
ФЗОМ